

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

што се однесуваат на Ценовникот на постпејд услуги на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје

1. Општи информации важечки за сите типови услуги

- 1) Ценовникот ги содржи сите комуникациски услуги што ги нуди А1 Македонија ДООЕЛ Скопје (понатаму - А1 или Операторот) заедно со поединечни цени за различни типови услуги, начин на тарифирање и опис на тарифните модели, тарифни опции и дополнителни услуги. Ценовникот е јавно достапен на интернет-страницата www.A1.mk и во секое продажно место на Операторот.
- 2) Сите наведени цени во овој Ценовник се со вклучен ДДВ.
- 3) По правило, месечната претплата за тарифните модели и дополнителните пакети се наплатува за тековен месец. За одредени услуги и тарифни модели по исклучок Операторот наплаќа авансна месечна претплата т.е. претплата за нареден месец, за што Претплатникот добива информација пред активирање на услугата. При активирање ваков тип услуги, во првата месечна сметка на Претплатникот му се наплатуваат две претплати - за тековниот и за идниот месец.
- 4) Нов Претплатнички договор не може да се склучи со стари тарифни модели за мобилни комуникациски услуги, опции и дополнителни услуги што повеќе не се дел од актуелната понуда. На овие стари тарифни модели може да се изврши само обнова на Претплатничкиот договор, доколку тоа го дозволи Операторот.
- 5) Тарифните модели се достапни со потпишување Претплатнички договор со минимално времетраење на договорна обврска од 24 месеци или на неопределено времетраење. Одредени тарифни модели со посебни погодности се достапни само со склучување Претплатнички договор со минимално времетраење на договорна обврска од 24 месеци.
- 6) Претплатникот може да изврши промена на тарифниот модел согласно со правилата утврдени за тарифниот модел што го користи.
- 7) Сите документи потребни за склучување Претплатнички договор како и другите применливи услови се содржани во Општите услови за пристап и користење јавни комуникациски услуги на А1 и во Политиката за поднесување барања и склучување договори за засновање претплатнички однос на А1. Овие документи се јавно достапни во секое продажно место на А1 и се објавени на интернет-страницата www.A1.mk

- 8) Постпејд претплатник се станува со склучување Договор за засновање претплатнички однос (Претплатнички договор), со што Претплатникот добива право на користење на основните услуги што ги обезбедува А1, во зависност од избраниот тип услуга и тарифен модел, во согласност со склучениот Претплатнички договор и овој Ценовник.
- 9) Претплатникот може да изврши промена на тарифниот модел најмногу еднаш месечно доколку ги исполнува условите предвидени за соодветниот тарифен модел објавени во Ценовникот.
- 10) Претплатникот може по свој избор да користи и дополнителни услуги и услуги со додадена вредност. Дополнителните услуги и услугите со додадена вредност што се обезбедуваат од страна на А1, условите за нивно користење како и начините за нивно активирање и деактивирање, се наведени во означениот дел од Ценовникот.
- 11) А1 има право да ги одредува, менува и да ги дополнува цените на јавните комуникациски услуги и тарифните модели, при што тие се објавуваат во овој Ценовник пред нивното стапување на сила.
- 12) Повиците кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195) и кон национални скратени броеви за услуги од национално општествено значење (190, 197, 198 и 199) се бесплатни.
- 13) Услуги кон меѓународни мрежи и услуги во роаминг се наплаќаат согласно со цените и зоните наведени во Ценовникот.
- 14) Оние услуги за кои е овозможено неограничено бесплатно користење, се сметаат за Повластени услуги и за нив важат Посебни услови за користење објавени на интернет-страницата www.A1.mk.
- 15) Како повици/SMS/MMS во сопствената мрежа се тарифираат повиците/SMS/MMS реализирани помеѓу корисници на А1 преку јавната комуникациска мрежа на А1. Притоа одредени тарифни модели може да вклучуваат само повици кон сопствена фиксна мрежа или само повици кон сопствена мобилна мрежа. Сите други национални повици/SMS кон корисници и комуникациски мрежи на други јавни комуникациски оператори во Република Северна Македонија ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи.
- 16) Претплатникот може да побара мирување за период од 30 дена до 3 месеци, но не повеќе од еднаш во текот на една календарска година, при што договорот се продолжува за период еднаков на ефективното времетраење на мирувањето. Мировањето стапува на сила од денот на поднесување на Барањето за мирување.
- 17) Секој корисник што во текот на својот договор ќе биде исклучен за неплатена сметка за услуга од портфолиото на А1, ќе му се фактурира еднократен надоместок при повторна активација, во износ од 295 денари без разлика дали е бизнис или, пак, приватен корисник.
- 18) А1 може да пристапи кон ограничување или прекин на комуникациските услуги доколку утврди злоупотреба на комуникациска услуга од страна на Претплатникот согласно со условите предвидени во склучениот Претплатнички договор и Општите услови на Операторот.
- 19) При предвремено раскинување на Претплатнички договор склучен со минимално времетраење на договорна обврска заради околности на страната на Претплатникот, Операторот има право да наплати договорна казна (пенал) за предвремено раскинување согласно со условите предвидени во Претплатничкиот договор и Општите услови на Операторот. Договорната казна (пенал) се пресметува со процентуално намалување на максималниот износ наведен во Претплатничкиот договор, соодветно на преостанатиот период до истек на минималното времетраење на договорната обврска.

- 20) Промената на тарифен модел, како и активирањето и деактивирањето на дополнителни услуги, се врши со пополнување соодветни формулари, кои се поднесуваат во продажно место на Операторот или со повик/SMS до Центарот за грижа на корисници 077 1234.
- 21) Бесплатен сообраќај вклучен во месечна претплата може да се користи само во тековниот месец и не може да се пренесе во следниот месец.
- 22) Во месецот на активирање/деактивирање одредена услуга/линија на тарифен модел што вклучува одредено количество сообраќај во месечната претплата, месечната претплата, вклучениот интернет-сообраќај и вклучените бесплатни минути и услуги се пропорционални на бројот на денови на користење на тарифниот модел до истек на пресметковниот период.
- 23) Почнувајќи од 04.08.2021 година, Операторот ќе наплатува Надомест за плаќање сметка во продажните места на A1 во износ од 15 денари.
- 24) Почнувајќи од 24.03.2022, Операторот ќе наплатува Еднократен надомест за одобрување на одложено плаќање на долг во износ од 59 денари. Надоместокот се наплаќа преку пост-пејд сметката на A1, а по барање на корисник за одложено плаќање на долг, односно еднократна промена на датумот на достасување на тековната A1 пост-пејд сметка.
- 25) Почнувајќи од 30.03.2022, Операторот ќе наплатува Еднократен надомест за одобрување на плаќање на уред на рати преку пост-пејд сметката на A1 во износ од 199 денари. Надоместокот се наплатува по барање на корисникот за склучен Договор за плаќање на уред на рати.

2. Специфични информации за мобилни комуникациски услуги

- 1) За секоја новоактивирана мобилна претплатничка линија се наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 299 денари со ДДВ. За корисниците на тарифните модели со обврска за задолжително времетраење на договорот од 24 месеци, се одобрува попуст од 200 денари со ДДВ, по што овој надоместок изнесува 99 денари со ДДВ.
- 2) За секоја промена на тарифен модел се наплатува надоместок од 299 денари со ДДВ. За корисниците на тарифните модели со обврска за задолжително времетраење на договорот од 24 месеци, се одобрува попуст од 200 денари со ДДВ, по што овој надоместок изнесува 99 денари со ДДВ.
- 3) Услуги кон меѓународни мрежи и услуги во роаминг (повици/SMS/MMS/Интернет) се наплаќаат согласно со цените и зоните наведени во соодветниот дел од Ценовникот.
Повиците во рамките на компанијата (CUG) се однесуваат на повици од една мобилна претплатничка линија во сопствена мрежа, кон друга мобилна претплатничка линија во сопствена мрежа, кои се на ист кориснички код.
- 4) Должината на една SMS-порака изнесува 1120 бити, која може да содржи:
 - 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бити, или
 - 70 нелатинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески итн.) – секој карактер кодиран со 16 бити,
 - 80 карактери што не се вклучени во стандардната GSM-азбука – секој карактер кодиран со 14 бити.
- 5) При миграција на број од припејд во постпејд, доколку припејд корисникот има преостанат износ на неговата сметка, износот не се префрла на сметката на постпејд.

6) За секоја промена на сопственост се наплатува надомест од 299 денари.

3. Специфични информации за комуникациски услуги на фиксна локација

- 1) Комуникациските услуги на фиксна локација може да се користат како поединечни услуги (интернет, фиксна телефонија или телевизија), или како и пакети со две, три или со четири услуги, кои нудат комбинации на услуги на фиксна локација (интернет, фиксна телефонија или телевизија) со можност на нивно комбинирање и со мобилни комуникациски услуги.
- 2) Корисниците на комбинирани пакети на услуги имаат една заедничка месечна претплата за користење на сите услуги во рамките на еден пакет (со две, три или со четири услуги).
- 3) Корисниците на пакетите со услуги во рамките на портфолиото имаат една заедничка месечна претплата за сите производи/услуги во рамките на еден пакет (со две или со три услуги).
- 4) Разделување на постојни пакети со две/три услуги не е дозволено, освен ако таква можност не е предвидена во правилата за користење на самиот тарифен пакет.
- 5) За секоја новоактивирана фиксна, интернет или телевизија како поединечна услуга или во пакет се наплатува еднократен надоместок за почетно приклучување во износ од 99 денари.
- 6) За секоја промена на тарифен модел се наплатува надоместок од 99 денари.
- 7) За секоја промена на сопственост се наплатува надомест од 299 денари.

4. Ценовник за општи надоместоци за користење постпејд услуги

4.1. Мобилни комуникациски услуги

Услуга/производ	Цена (денари) со вклучен ДДВ
SIM-картичка при активација на претплатничка линија	0
Резервација на број	0
Vip број (еднократен надоместок)	2.990
Златен број (еднократен надоместок)	1.490
Сребрен број (еднократен надоместок)	990
Регуларен број (еднократен надоместок)	0
Активација на телефонија	0
Активација на SMS	0
Активација на A1 Секретарка*	0
Активација на Кој-ме-барал?	0
Активација на MMS	0
Активација на GPRS	0
Мирување	1.499
Реактивација на суспендирана линија (украдена/изгубена - потврда од полиција)	0
Приклучување по задоцнето плаќање	295
CLIP - прикажување број	0
CLIR - рестрикција на прикажување број (оваа услуга не е гарантирана)	0
Услуга задржување повик	0
Услуга повик на чекање	0
Услуга забрана на повик	0
Пренесување на број во друга мрежа	236

Блокирање SIM	0
Одблокирање SIM со PUK	0
Копија од сметка (првата копија бесплатна)	70,8
Детален преглед на сметка (секој месец)	0
Детелен преглед на сметка (еднократно)	0
Писмо за опомена	0
Промена на сопственост на SIM-картичка	299
Промена на адреса на Претплатникот	0
A1 онлајн сметка	бесплатно
Електронска сметка	0
Електронска апликација (правни лица)**	236
SMS за активирање на услугата Електронска сметка	0
SMS за „Инфо – отворени фактури“	0
SMS за e-mail сетирање/едитирање	0
Замена на SIM-картичка со грешка во кодот	0
Промена на SIM-картичка – нова	299
(промената на украдена SIM-картичка не се наплаќа доколку е приложена потврда од полиција)	
Промена на број (MSISDN)	200
Активација на услуга за проверка на состојба	0
Размена на тарифни модели помеѓу два телефонски броеви (со одобрување)	999
Проверка на состојба преку говорен автомат (077/078 1278)	0
Проверка на состојба преку SMS (077/078 1278)	0
Преглед на активни единици преку SMS (077/078 1478)	0
Преглед на активни единици – примена SMS	0
Контакт центар 1234 - повици кон говорен автомат	0
Контакт центар 1234 - разговори со оператор	0
Слики и мелодии (барање преку SMS на 1470 или преку WAP)	0

Купување мелодии	59
Купување игри	99
Купување слики	39
Купување андроид апликации	99
A1 идентификатор	250
Раскинување договор надвор од договорна обврска	0
Facebook®@SMS испратена SMS-порака	5,9
Facebook®@SMS примена SMS-порака	0
MMS@Facebook® испратена MMS-порака	17,7
Промена на тарифен модел со договорна обврска, кон повисок тарифен модел	0
Промена на тарифен модел со договорна обврска, кон понизок тарифен модел за корисниците на Vip Free S/M/L/XL/Super Free и Vip Smart 240 / 390 / 590 / 990 /1790/2990	690
Промена на тарифен модел со договорна обврска, кон понизок тарифен модел за корисниците на Team, Business, Vip Smart 200/500/1000/1500/Super Smart, Vip Smart XS/S/M/ L/XL/Super Smart	590
Промена на тарифен модел од стар (Team, Business, Vip Smart 200/500/1000/1500, Vip Smart S/M/L/XL и Vip Super Smart, Vip Smart 240/390/590/990/1790/2990) во нов тарифен модел (Vip Free S/M/L/XL/Super Free) (еднократно)	1.180
Активација на услугата A1 пријатели	0
Почетно сетирање броеви на A1 пријатели	0
Промена на A1 пријатели броеви (по првично сетирање)	еднаш месечно
Промена на A1 пријатели броеви (по првично сетирање)	70,8
Броеви за итни случаи 112, 192, 193, 194, 195	0
Национален GPRS (A1 интернет портал) (ден./MB)	0
Реактивирање договор (еднократно по реактивиран договор)	708

Повици кон национални скратени броеви за услуги од национално општествено значење: (190, 197, 198 и 199)	бесплатно
Посебни броеви 196 (ден./мин.)	во зависност од тарифен модел
Телефонски именик 1188 (ден./повик)	42,36
Универзални броеви за пристап 0890	во зависност од тарифен модел, според регуларната цена за национални разговори A1 Nova/A1 Neo/Vip Neo тарифи: 7,9 ден./минута
Еднократен надоместок за отклучување на iPhone уред	3.000
Повик кон телефонскиот број 188 (ден./повик)	40

*Согласно со Одлука на АЕК, од 01.07.2015 година доколку е достапна услугата А1 секретарка во Србија, Црна Гора и во Босна и Херцеговина, таа не се наплаќа.

**Електронска апликација – правно лице е поволност со која А1 на корисниците на тарифен модел на А1 им овозможува издавање на тековната состојба за сопственото правно лице, при склучување Постпејд договор со операторот. Тековната состојба служи само за потребите на А1 и не му се издава на Претплатникот во печатена форма.

*** Еднократниот надоместок за отклучување на iPhone уред е валиден од 09.08.2019 година.

4.2 Осигурување на мобилни телефонски уреди

4.2.1 Осигурување на екранот

Услугата осигурување на екранот (вклучително на вградена камера, сензори и копчиња) на мобилниот уред е достапна од страна на Кроација Осигурување АД Скопје во согласност со Условите и карактеристиките на производот купен преку Операторот за електронски комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје (понатака: А1 Македонија).

Услугата осигурување на екранот е достапна за сите физички и правни лица со склучување на претплатнички договор со договорна обврска минимално задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци или обнова на постоечки договор, и притоа ќе направат набавка на терминална опрема – мобилен телефонски уред.

Договорот за осигурување започнува на точниот датум и време како што е наведено во Договорот за осигурување (потврдата за осигурување). Корисникот плаќа учество во штета при секое пријавување дефект на телефонот.

Понуда

Ниво	Основна цена на мобилен телефон (со вклучен ДДВ)		Осигурување	
	од [ден]	до [ден]	Месечна премија	Учество во штета [ден]
Ниво 1	0	19.999	49	750
Ниво 2	20.000	149.999	199	2500

Осигурителен настан постои доколку за време на ефективното траење на осигурувањето, екранот на осигурениот уред е оштетен и таквата штета е предизвикана од ненадеен и непредвиден надворешен настан кој влијае на функционалноста на екранот (вклучително на вградена камера, сензори и копчиња).

Терминот „непредвидено“ значи дека се случило нешто што не се очекувало и не може да се предвиди или спречи во нормални околности, со исклучок за штети предизвикани од пожар.

Првичното времетраење на Договорот за осигурување изнесува два месеца од датумот и времето наведени во потврдата за осигурување.

Осигурувањето автоматски се обновува на периоди од по 1 месец под исти услови како што се наведени во самата потврда и Општите услови за осигурување (понатака: ОУО), доколку корисникот ја плаќа премијата за осигурување во целост, редовно и навремено (без доцнење), односно во рамки на рокот на плаќање наведен во издадената сметка од А1 Македонија.

Осигурувањето ќе важи се додека корисникот ја плаќа месечната премија за осигурување изразена во месечната фактура за електронски комуникациски услуги издадена од страна на А1 Македонија.



Корисникот може да има осигурување на екранот на мобилниот телефонски уредот и повеќе од 24 месеци доколку редовно ја плаќа месечната премија за осигурување изразена во месечната фактура за електронски комуникациски услуги.

Кумулативниот период на првичното и обновените осигурувања заедно може да изнесува максимум пет години од датумот и времето наведени во самата потврда.

Месечната премија за осигурување според Договорот за осигурување ќе биде наведена како посебна ставка во месечната фактура за електронски комуникациски услуги.

Доколку премијата за осигурување не се плати во целост и на време, осигурувањето нема да биде обновено и престанува да важи со истекот на периодот на осигурување за било која навремено и во целост платена премијата.

Осигурувањето може да не се обнови на барање на корисникот или по одлука на Осигурителот или Службата за грижа за корисници на осигурителни услуги, како што е регулирано во ОУО. Исто така, осигурувањето ќе престане ако претплатничкиот договор на Осигуреното лице со А1 Македонија престане да важи од било која причина, согласно ОУО.

Деталниот преглед на условите за осигурување е достапен во [Општи услови за осигурување на терминални уреди.](#)

4.2.2 Осигурување на мобилни телефонски уреди

Услугата осигурување на мобилен телефонски уред нема да биде достапна за активација од 15.03.2023 година и условите за оваа услуга ќе продолжат да важат само за корисниците кои ја активирале услугата до овој датум, под услов редовно да ја плаќаат месечната премија за осигурување.

Услугата осигурување на мобилни телефонски уреди е достапна од страна на Кроација Осигурување АД Скопје во согласност со Условите и карактеристиките на производот купен преку Операторот за електронски комуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје (понатака: А1 Македонија).

Врз основа на осигурувањето, уредот ќе биде или поправен или заменет за нов. Договорот за осигурување започнува на точниот датум и време како што е наведено во Договорот за осигурување (потврдата за осигурување). Корисникот плаќа учество во штета при секое пријавување дефект на телефонот.

Понуда

Ниво	Основна цена на мобилен телефон (со вклучен ДДВ)		Осигурување	
	од [ден]	до [ден]	Месечна премија	Франшиза
Ниво 1	0	5.999	49	399
Ниво 2	6.000	11.999	99	899
Ниво 3	12.000	22.999	149	1.499
Ниво 4	23.000	36.999	249	2.499
Ниво 5	37.000	94.999	549	4.999

Ситуации кои ги покрива осигурувањето:

- Неисправност на уредот,
- Скршен уред,
- Оштетување од вода,
- Пожар,
- Светска покриеност (оштетување на било кое место надвор од земјата).

Осигурувањето ќе важи се додека корисникот ја плаќа месечната премија за осигурување изразена во месечната фактура за електронски комуникациски услуги издадена од страна на А1 Македонија.

Корисникот може да има осигурување на мобилниот телефонски уредот и повеќе од 24 месеци доколку редовно ја плаќа месечната премија за осигурување изразена во месечната фактура за електронски комуникациски услуги.

Месечната премија за осигурување според Договорот за осигурување ќе биде наведена како посебна ставка во месечната фактура за електронски комуникациски услуги.

4.3. Комуникациски услуги на фиксна локација

4.3.1 Надоместоци за инсталација/деинсталација и техничка интервенција за услуги на фиксна локација преку кабелска и оптичка технологија (за А1 тарифни модели):

Вид еднократни надоместоци	Износ (денари)	Забелешка
Надоместок за инсталација на терминална опрема	Еднократен надомест од 2.376 или на 24 месеци по 99 ден./месечно*	Овој надоместок не се наплаќа за претплатнички договори склучени со времетраење на договорната обврска од 24 месеци
Надоместок за деинсталација на терминална опрема	999	При деинсталација на опрема од страна на техничко лице од Операторот на адресата на Претплатникот
Техничка интервенција на барање на Претплатникот	499	Се наплаќа при интервенција што не претставува отстранување технички пречки и дефекти или при дополнителна интервенција кај корисник за инсталација на дополнителен ТВ-приемник
Преселба	1.499	Нова инсталација при преселба на техничка опрема на нова адреса
Мирување	1.499	Независно од времетраењето на мирувањето
Инсталација по брза постапка	999	Доколку корисникот сака да добие приоритетна инсталација за период пократок од 7 дена
Далечински управувач	199	Доколку корисникот побара замена на далечински управувач

Надоместок за инсталација на интерактивен дигитален ресивер за користење на Интерактивна телевизија	Еднократен надомест од 1.999	Доколку постоечки корисник на Vip Combo и Vip Connect Trio каде има техничка можност побара користење на услугата Интерактивна Телевизија
	или на 12 месеци по 199 ден./месечно**	

* Доколку корисникот го плаќа овој надомест на рати и додека трае исплатата на ратите направи промена на тарифа или деактивација, преостанатиот дел од ратите ќе му се наплатат вкупно во наредната сметка.

** Доколку корисникот го плаќа овој надомест на рати и додека трае исплатата на ратите изврши повторна замена со друг тип на уред, платениот надомест не му се враќа на корисникот.

4.3.2 Надоместоци што ги наплаќа Операторот во случај кога Претплатникот нема да ја врати терминалната опрема што му е дадена од Операторот на користење со реверс или доколку таа опрема е вратена оштетена или нецелосна:

Еднократни надоместоци:	Износ (денари)
Интернет модем	3.499
LTE Vox модем	3.999
Сатору антена	6.290
Дигитален приемник за ТВ (HD/SD)	3.499
CAM приемник за ТВ	1.499
GSM фиксен модем	3.999
Smart Card за ТВ	499
Кабел (за интернет/фиксен модем, дигитален приемник)	199
Далечински управувач	199
Адаптер за напојување	199
Антена за LTE/GSM/Интернет модем	299

4.3.3 Надоместоци за инсталација/деинсталација и техничка интервенција за услуги на фиксна локација преку други технологии

Вид еднократни надоместоци	Износ (денари)	Забелешка
Надоместок за инсталација на терминална опрема кај резиденцијални корисници	1.399	Надоместок се наплаќа доколку корисникот побара да се изврши инсталација на опремата. Овој надоместок не се наплаќа доколку корисникот сам ја изврши инсталацијата.
Надоместок за интервенција кај резиденцијални корисници	1.499	Надоместокот се наплаќа доколку корисникот побара интервенција од техничка служба.
Надоместок за инсталација на терминална опрема кај бизнис корисници	2.499	Надоместок се наплаќа доколку корисникот побара да се изврши инсталација на опремата. Овој надоместок не се наплаќа доколку корисникот сам ја изврши инсталацијата.
Надоместок за интервенција кај бизнис корисници	2.499	Надоместок се наплаќа доколку корисникот побара интервенција од техничка служба.
Мирување	1.499	Независно од времетраењето на мирувањето.
Замена на уред по барање на корисник	599	Доколку корисник побара замена на ТВ приемник или модем

4.3.4 Осигурување на комуникациска опрема за услуги на фиксна локација и бесплатно осигурување на домот

Осигурување на комуникациска опрема за услуги на фиксна локација која е во сопственост на А1 Македонија и бесплатно осигурување на домот претставува осигурителен производ на компанијата Триглав Осигурување АД Скопје, производ кој во заедничка соработка е посебно развиен со повластени услови за претплатниците (физички лица) на А1 Македонија.

Комбинираното осигурување за домаќинства претставува пакет осигурување на домот, коешто вклучува:

- Осигурување на градежен објект - стан/куќа;
- Предмети во домаќинството – покуќнина, вклучувајќи ја опремата за услуги на фиксна локација;
- Одговорност кон трети лица;
- Триглав домашна асистенција.

Осигурување на комуникациска опрема за услуги на фиксна локација и бесплатно комбинирано осигурување на домот корисниците се заштитени од следните основни ризици:

Пожар, удар од гром, експлозија, невреме, град, манифестации и демонстрации, излевање на вода од инсталации, провална кражба и разбојништво, трошоци за нужно сместување во случај на тотална штета, лизгање и одронување на земјиште и снежни лавини.

Услугата, Осигурување на комуникациската опрема за услуги на фиксна локација и комбинирано осигурување на домот важи само за физички лица, претплатници кои имаат активен договор, кои ќе направат нова активација или обнова на постоечкиот договор на нови 24 месеци за услуги на фиксна локација. Договорот за осигурување ќе биде валиден од денот на активирање на услугите на фиксна локација од страна на А1 Македонија.

Понуда

Понудата за осигурување вклучува две услуги:

1. Осигурување на комуникациската опрема за услуги на фиксна локација и
2. Осигурување на домот

Со активација на услугата осигурување на комуникациската опрема за услуги на фиксна локација, претплатникот добива бесплатно осигурување за домот.

Цената на пакетот е 199 денари месечно, за период од 24 месеци. За овој пакет ДДВ нема да се пресметува од причина што оваа услуга не подлежи на плаќање на ДДВ.

Промена на тарифен модел

Оваа понуда останува активна доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без да го обнови на договорот, доколку истата е достапна за новиот тарифен модел.

За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел објавени на следниот [линк](#) во точка 10.2. Понудата може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

Деталниот преглед на условите за осигурување е достапен во [Општи Услови за комбинирано осигурување на домаќинства](#).